

АД ФК АКАДЕМИЈА ПАНДЕВ БРЕРА СТРУМИЦА
АД Струмица

Финансиски извештаи
за годината што завршува на
31 декември 2024 година и
Извештај на независните ревизори

СОДРЖИНА

	Страна
Извештај на независните ревизори	1-3
Финансиски преглед од страна на раководството	4
Извештај за сеопфатна добивка	5
Извештај за финансиска состојба	6-7
Извештај за промените во сопственичка главнина	8
Извештај за паричните текови	9-10
Белешки кон финансиските извештаи	11-30

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

До содружниците и раководството на АД ФК АКАДЕМИЈА ПАНДЕВ БРЕРА СТРУМИЦА АД Струмица

Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи (стр. 1 до 30) на АД **ФК АКАДЕМИЈА ПАНДЕВ БРЕРА СТРУМИЦА АД Струмица** (во понатамошниот текст “Друштвото”), што се состојат од Извештај за финансиската состојба на ден 31 декември 2024 година, Извештај за сѓопфатна добивка што тогаш завршува, Извештај за промените во сопственичката главнина, Извештај за паричните текови и Прегледот на значајни сметководствени политики и останати белешки кон финансиските извештаи.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Северна Македонија. Оваа одговорност вклучува: дизајнирање, имплементирање и одржување на интерна контрола која што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали истото е резултат на измама или грешка, избирање и примена на соодветни сметководствени политики, како и правење на сметководствени проценки кои што се разумни во дадените околности.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со Законот за ревизија на Република Северна Македонија и Меѓународните стандарди за ревизија. Овие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања, да ја планираме и извршиме ревизијата на начин кој ќе ни овозможи да добиеме разумно уверување дека финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува спроведување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од значајно погрешно прикажување во финансиските извештаи, настанато како резултат на измама или грешка. При проценувањето на овие ризици, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото со цел дизајнирање на ревизорски постапки што се соодветни на околностите, но не за цел на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка за соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на сѓвкупното презентирање на финансиските извештаи.

Веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

До содружниците и раководството на АД ФК АКАДЕМИЈА ПАНДЕВ БРЕРА СТРУМИЦА АД Струмица

Основа за мислење со резерва

Како што е обелоденето во белешка 52 кон придружните финансиски извештаи, со состојба на 31 декември 2024 година, раководството на Друштвото има издвоено износ од 18.222 илјади денари останата резерва со одлука од страна на матичното друштво за намалување на претходно дадената позајмица на Друштвото за истиот износ.

Врз основа на спроведени ревизорски процедури утврдивме дека Одлуката не е соодветно датирана, не е наведена целта и намената и начинот на користење на овие средства.

Понатаму, издвојувањето на резерви на начинот на кој се издвоени не е во согласност со член 486 од ЗТД, каде е наведено дека Друштвото може согласно договорот, односно Статутот да предвиди создавање на посебни резерви заради покривање на загуби или други издатоци. Ова резерва треба да се формира врз основа на издвојување од нето добивката или со доплата на содружниците, и во тој случај овие резерви се издвоени од општиот имот на друштвото, точно се определува нивната цел и начинот на нивна употреба.

Поради природата на расположливите информации како и поради недостиг на конкретни и дополнителни информации и неусогласеност со регулативата во однос на формирањето на посебните резерви, ние не бевме во состојба да стекнеме разумно уверување во однос на соодветноста, законитоста и усогласеноста со локални прописи при формирање на наведените резерви.

Мислење со резерва

Според наше мислење, освен за ефектот на финансиските информации обелоденети во белешката “Основа за мислење со резерва”, финансиските извештаи ја прикажуваат реално и објективно, финансиската состојба на АД ФК АКАДЕМИЈА ПАНДЕВ БРЕРА СТРУМИЦА АД Струмица, на ден 31 декември 2024 година, во согласност со сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Северна Македонија и Правилникот за клупско лиценцирање и финансиска одржливост за учество во клупски натпреварувања во организација на УЕФА .

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

До содружниците и раководството на АД ФК АКАДЕМИЈА ПАНДЕВ БРЕРА
СТРУМИЦА АД Струмица

Обрнување на внимание

Без да го квалификуваме нашето мислење обрнуваме внимание на Белешка 2.9 кон придружните финансиски извештаи, во годината што завршува на 31 декември 2024 година. Во годината што завршува на 31 декември 2024 година Друштвото оствари загуба од своето работење во износ од 12.926 Илј.денари (2023 година загуба од 9.737 Илј денари), а вкупните тековни обврски се во вкупен износ од 22.597 Илј.денари (2023 година 25.993 Илј.денари) и ги надминуваат вкупните тековни средства на Друштвото во вкупен износ од 9.976 Илј денари (2023 година вкупните тековни обврски ги надминуваат тековните средства за износ од 15.762 Илј денари).

Како резултат на загубата од тековната година и загубите од претходни години, Друштвото објави негативен капитал на крајот од годината во износ од 6.284 Илј.денари (2023 година негативен капитал во износ од 10.993 Илј.денари).

Друштвото постојано врши анализа во однос на принципот на континуитет и не се очекуваат неусогласености и напуштање на работењето или дејноста во наредниот период. Во иднина се очекува зголемување на обемот на работа и продолжување на својата дејност согласно со принципот на континуитет.

Овие финансиски извештаи се подготвени врз основа на претпоставката на неограничен континуитет во деловното работење на Друштвото. Се претпоставува дека Друштвото ќе биде во состојба да ги реализира своите средства и ги извршува своите обврски во нормалниот тек на работењето, како тие ќе достасат во догледна иднина.

Менаџментот на Друштвото е убеден дека ќе биде во можност да ги финансира деловните активности во текот на 2025 година преку интерно генерирани парични текови и добивање на финансиска поддршка од домашните и странски спонзори.

Сопствениците на Друштвото ја потврдија својата намера и способност за поддршка на работењето на друштвото во блиска иднина во форма на позајмици.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Друштвото и исто така одговорно за изготвување на годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2024 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење на конзистентноста на годишниот извештај, со историските финансиски информации објавени во годишната сметка и поединечните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31.12.2024, во согласност со МСР 720, како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за Ревизија (Сл. весник на РМ бр. 158/10.... 83/18 и Сл. весник на РСМ бр. 122/21).

Наше мислење е дека, историските финансиски информации изнесени во Годишниот извештај за работењето на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31.12.2024, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со информациите објавени во годишната сметка и поединечните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31.12.2024 година.

АУДИТ ГРУП ДООЕЛ Куманово
Кристина Кипријановска
Овластен ревизор
Управител



Куманово
28 март 2025 год.

Кристина Кипријановска
Овластен ревизор

ФИНАНСИСКИ ПРЕГЛЕД ОД СТРАНА НА РАКОВОДСТВОТО (ИЗВЕШТАЈ НА ДИРЕКТОРИТЕ)

ФК АКАДЕМИЈА ПАНДЕВ БРЕРА АД Струмица (во понатамошниот текст Друштвото) е акционерско друштво формирано на 09.06.2017 година во Централниот Регистар на Република Македонија со акционерски капитал во износ од 1.542 Илј.денари, со вкупен број на обични акции 2500, номинална вредност на една акција е 10 евра.

Основачи на АД се двајца акционери:
БРЕРА ХОЛДИНГС Ирска со 90% сопственост,и
ГОРАН ПАНДЕВ Струмица 10% сопственик.

Основната дејност на Друштвото според НКД(Номенклатура на дејности)е: Дејности на спортски клубови, како и сите дејности утврдени со НКД освен оние за кои е потребна согласност, дозвола или друг акт на државен орган или друг надлежен орган.

Друштвото е формирано со цел да го зголеми професионализмот и да врши промоција и постојано подобрување на стандардите на фудбалот во АД ФК Академија Пандев Брера, со посебна грижа за тренинг и обука на младинските категории во клубот.

Во текот на 2024 година остварени се Вкупни приходи во износ од **60.505** Илј.ден(2023:32.829).

Најголем дел од приходите клубот ги оствари од приходи УЕФА-ФФМ во износ од 12.535 Илј.ден, потоа приходи од субвенции, донации и други износи добиени од државни ваучери или општински органи 11.394Илј.ден , приходи од продажба на играчи во странство 20.540 Илј денари, од чланарина 77Илј денари,приходи од трансфери на играчи 3.075 илј.денари, приходи од продажба од фан шоп 1.119 Илј.денари.

Сите приходи се потрошени во функција на дејноста при што е остварена загуба за годината во износ од 12.926 Илј.денари(2023; загуба 9.737Илј.ден).

На крајот на годината на датумот на билансот ФК Академија Пандев Брера Струмица има обврски за плати на вработените за месец декември и обврски за исплата на ангажирани лица по основ на договор на дело, (исплатени на ден 03.01.2025година).

Во јуни 2024 година АД ФК Академија Пандев БРЕРА АД Струмица, основаше женски фудбалски клуб ТИВЕРИЈА БРЕРА со учество во капиталот на зависното друштво 100% во износ од 1.539.275 денари.

Во 2024 година ФК АП БРЕРА Струмица АД Струмица настапуваше во ПМФЛ каде завршивме на 7мо место и го задрживме статусот на Прволигашки тим. Нашата школа ја имаше најуспешната сезона за што сме особено Горди. Младинците го освоија шампионатскиот пехар и настапуваа во Младинската лиган а шампиони каде одигравме нерешено дома против екипата на ФК Сарајево.

Кадетската екипа завршија како вицешампиони што е истотака голем успех.

Пионерите го освоија купот додека Помлади пионери освоија двојна круна односно шампионатот и купот.

Како резултат на горенаведените успеси, голем број наши фудбалери се наоѓаат во репрезентациите на Македонија како и вон ашиот Сениорски тим каде настапуваме со голем број младинци во стартниот состав.

Главен приоритет на раководството за сезона 2024/25 е обезбедување на финансиска стабилност и опстанок во ПМФЛ.напредок на школата која важи за една од најдобрите во државата како и продажба на млади талентирани фудбалери.



ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
01.01 - 31.12.2024 (во илјади Денари)

	Белешка	31.12.2024	31.12.2023
Приходи			
Приходи од продажба на влезници	3	77	876
Приходи од спонзорство и реклама	4		
Приходи од преноси во радио-дифузна мрежа	5	2.493	
Приходи од комерцијални активности	6	10.370	
Приходи од УЕФА за солидарност и награди	7		7.108
Останати оперативни приходи	8	23.928	16.702
Вкупни приходи		36.868	24.686
Расходи			
Трошоци за продажбата и материјални трошоци	9	(14.758)	(10.749)
Трошоци за надоместоци на вработени	10	(21.796)	(21.751)
Депрецијација, амортизација и обезвреднување	11	(624)	(443)
Останати трошоци од оперативно работење	12	(26.651)	(9.607)
Нето резултат од купување/продажба на играчи	13	14.133	8.142
Добивка (загуба) од продажба на основни средства	14		
Финансиски приходи(расходи)-нето	15	(98)	(16)
Неоперативни приходи (расходи)-нето	16		
Вкупно расходи		(49.794)	(34.424)
Добивка (загуба) пред оданочување		(12.926)	(9.737)
Данок на добивка (на непризнати расходи)	17		
Добивка (загуба) за годината по оданочување		(12.926)	(9.737)
Дивиденди			
Добивка(загуба) по дивиденди			
Останата сеопфатна добивка			
Вкупна сеопфатна добивка		(12.926)	(9.737)

Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел
од овие финансиски извештаи

Овие финансиски извештаи во име на АД ФК Академија Пандев БРЕРА СТРУМИЦА АД Струмица се усвоени од УО и се потпишани на ден 15 Март 2025 година од:

Претседател,



ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА

На 31 декември 2024

(во илјади Денари)

	Белешка	31.12.2024	31.12.2023
Тековни средства			
Пари и парични еквиваленти	18	120	7.906
Побарувања од трансфери на играчи	19		
Побарувања од членки на групацијата и поврзани субјекти	20	1.000	
Други побарувања	21	10.321	3.842
Даночни средства	22	482	619
Залихи	23	517	
Останати тековни средства	24	181	
Вкупно тековни средства		12.621	12.367
Не-тековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	25	2.153	2.632
Нематеријални средства	26		
Побарувања од трансфери на играчи	27		
Побарувања од членки на групацијата и поврзани субјекти	28		
Даночни средства	29		
Долгорочни финансиски вложувања	30	1.539	
Останати не-тековни средства	31		
Вкупно не-тековни средства		3.692	2.632
Вкупно средства		16.313	14.999
Тековни обврски			
Пречекорувања на сметки во банки	32		
Тековни обврски за позајмици и кредити	33		
Обврски за трансфер на играчи	34		
Обврски кон добавувачи	35	15.201	3.067
обврски кон групацијата и поврзани субјекти	36	6.589	21.822
Обврски кон вработените	37		
Обврски за даноци и придонеси кон вработени	38		
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди-ПВР	39	807	1.010
Други обврски за даноци	40		94
Краткорочни исправки	41		
Останати тековни обврски	42		
Вкупно тековни обврски		22.597	25.993
Нетековни обврски			
Обврски за долгорочни позајмици и кредити	43		
Долгорочни обврски за трансфери на играчи	44		
Обврски за позајмици и други долгорочни обврски кон групацијата и поврзани субјекти	45		
Долгорочни обврски кон вработените	46		
Долгорочни обврски за даноци и придонеси кон вработени	47		
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди-ПВР	48		


АД ФК АКАДЕМИЈА ПАНДЕВ БРЕРА СТРУМИЦА АД Струмица

Други долгорочни обврски за даноци	49			
Долгорочни исправки	50			
Останати нетековни обврски	51			
Вкупно нетековни обврски				
Нето средства/обврски			(6.284)	(10.994)
Акционерска главнина	52			
Оснивачки капитал			1.542	1.542
Законска резерва				
Останати резерви			18.222	
Акумулирана добивка (загуба)			(26.047)	(12.536)
Вкупно акционерска главнина			(6.284)	(10.994)

Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од овие финансиски извештаи.

Овие финансиски извештаи во име на АД ФК АКАДЕМИЈА ПАНДЕВ БРЕРА СТРУМИЦА АД Струмица се усвоени од УО и потпишани на ден 15 Март 2025 година од:

Претседател,




ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО АКЦИОНЕРСКАТА ГЛАВНИНА
01.01 - 31.12.2024 (во илјади Денари)

	Оснивачки капитал	Законска резерва	Акумулирана добивка/ (загуба)	Останати резерви	ВКУПНО
На 01 јануари 2024 год.	1.542		(12.536)		(10.994)
Распоред на акумулирана добивка				18.222	18.222
Корекции на акумулирани добивки			(586)		(586)
Добивка(загуба) за периодот			(12.926)		(12.926)
Останата сеопфатна добивка					
На 31.12.2024 год.	1.542		(26.048)	18.222	(6.284)

Белешките кон финансиските извештаи
претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи.

Овие финансиски извештаи во име на ФК АКАДЕМИЈА ПАНДЕВ БРЕРА СТРУМИЦА АД
Струмица се усвоени од УО и потпишани од:

Претседател,



АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ФУТБОЛСКИ
АД АКАДЕМИЈА
ПАНДЕВ
БРЕРА
* Струмица *

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ

01.01 - 31.12.2024 (во илјади Денари)	31.12.2024	31.12.2023
Парични текови од оперативни активности		
Добивка пред оданочување	(12.926)	(9.725)
Данок на добивка		
Корекции за:		
Амортизација		382
Оштетување на основни средства		
Капитална (добивка)/загуба од продажба на основни средства		
Приход од камати		
(Пораст)/опаѓање на побарувања и други побарувања	(8.040)	(4.354)
Пораст/(опаѓање на обврски кон добавувачи останати обврски)	11.837	1.002
Платена камата		
Нето готовина од оперативни активности	(9.129)	(12.695)
Парични текови од вложувачки (инвестициони) активности		
-Готовински прилив од продажба на регистрирани играчи		
-Готовински одлив од купување регистрирани играчи и останати вработени и ангажирани лица		
-Готовински прилив од продажба на основни и нематеријални средства		
-Готовински одлив од набавка на основни и нематеријални средства	479	(2.180)
-Готовински приливи (одливи) од останати вложувачки активности	(1.539)	
Парични приливи(одливи) од вложувачки (инвестициони) активности	(1.060)	(2.180)
Парични текови од финансиски активности		
-Готовински прилив од заеми од акционери и поврзани субјекти		
-Готовински одлив по заеми од акционери и поврзани субјекти	(15.233)	21.744
-Готовински прилив од заеми од финансиски институции		
-Готовински одлив од заеми од финансиски институции		
-Готовински прилив од зголемување на акционерски капитал	17.636	
-Готовински одлив од исплата на дивиденди на акционерите		
-Готовински приливи (одливи) од финансиски активности по други основи		
Парични приливи (одливи) од финансиски активности	2.403	21.744
Останати готовински приливи (одливи)		
Нето пораст/ (опаѓање) на пари и парични еквиваленти	(7.786)	6.869
Пари и парични еквиваленти на почеток на годината	7.906	1.037
Пари и парични активности на крајот на годината	120	7.906

Белешките кон финансиските извештаи
претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи.

Овие финансиски извештаи во име на АД ФК АКАДЕМИЈА ПАНДЕВ БРЕРА СТРУМИЦА АД Струмица се усвоени од УО и потпишани од:

Претседател



БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

1. ОСНОВАЊЕ И ДЕЈНОСТ

АД ФК АКАДЕМИЈА ПАНДЕВ БРЕРА СТРУМИЦА АД Струмица (во понатамошниот текст “Друштвото”) е акционерско друштво со формирано на 09.06.20217 во Централниот Регистер на Република Северна Македонија, под деловоден број 0805-50/150020240070992. Основна дејност на Друштвото спред НКД (Номенклатура на дејности) се други спортски активности, како и сите дејности утврдени со НКД освен оние за кои е потребна согласност, дозвола или друг акт на државен орган или друг надлежен орган.

На датумот на билансот на состојба, Друштвото има 27 вработени и _43_ ангажирани лица со договор на дело и/или друг вид на договор.

Цели на Друштвото

Друштвото е формирано со цел да го зголеми професионализмот и да врши промоција и постојано подобрување на стандардите на фудбалот во АД Фудбалски клуб АКАДЕМИЈА ПАНДЕВ БРЕРА СТРУМИЦА АД Струмица, со посебна грижа за тренинг и обука на младинските категории во Клубот.

Раководство:

Генерален директор на Клубот е Г-дин Ванчо Стојанов.

Извршен член на одбор на директори на Клубот е Г-дин Ванчо Стојанов.

Неизвршни членови на одбор на директори се:

1. ПИЕРЛУИЦИ ГАЛОПИ,
2. АЛЕКСАНДРА ТЕРЗИСКИ,
3. _____, итн.

Обврски на Друштвото како лиценцен апликант

Со оглед на фактот што правото за барател на лиценца за учество на натпревари во организација на УЕФА врз основа на Договор бр. _____ му е пренесено на Друштвото од Здружението ФК АКАДЕМИЈА ПАНДЕВ БРЕРА СТРУМИЦА АД Струмица тоа треба да обезбеди:

- сите играчи да бидат регистрирани во Фудбалската Федерација на Македонија, а доколку се работи за професионални играчи да склучи со нив работен договор во писмена форма;
- сите обештетувања платени за играчите настанати поради договорите или правни обврски и сите приходи настанати од продажбата на влезниците да бидат посебно евидентирани во трговските книги и искажани во финансиските извештаи на Друштвото;
- да превземе одговорност за фудбалскиот тим составен од регистрирани играчи кои учествуваат во домашните и меѓународните натпреварувања;
- Друштвото задолжително и ги доставува на Фудбалската Федерација на Македонија (давател на лиценца) сите неопходни информации и документи релевантни за докажување во постапката за лиценцирање (спортски, инфра-структурни, персонално-административни и финансиски прашања.)

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

Постапка на лиценцирање

Во 2024 година АД Фудбалскиот клуб АКАДЕМИЈА ПАНДЕВ БРЕРА СТРУМИЦА АД Струмица, во улога на барател на лиценца ја започна процедурата за лиценцирање при Фудбалска Федерација на Македонија за натпревари во организација на УЕФА. Како барател на лиценца, Друштвото е обврзано да обезбеди документација предвидена со Правилникот за клупско лиценцирање и финансиска одржливост за учество во клупски натпреварувања во организација на УЕФА.

2.1. Основи за подготовка и презентација на финансиските извештаи

Друштвото ја води својата сметководствена евиденција и ги подготвува своите финансиски извештаи во согласност со одредбите од Законот за трговски друштва на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија” бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08....120/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 290/20, 215/21 и 99/22) и Правилникот за начинот на водење сметководство (“Службен весник на Република Северна Македонија” бр.75/2024.) Според овој Правилник, сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Северна Македонија се Меѓународните сметководствени стандарди (МСС), Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ), Толкувањата на Постојниот комитет за толкување (ПКТ) и Толкувањата на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување (КТМФИ), утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (ОМСС).

Финансиските извештаи на Друштвото се прикажани во илјади македонски Денари. Денарот претставува официјална валута на известување во Република Северна Македонија.

2.2. Консолидирани финансиски извештаи

Според одредбите на Правилникот за клупско лиценцирање и финансиска одржливост за учество во клупски натпреварувања во организација на УЕФА, консолидирани финансиски извештаи се финансиски извештаи на група, презентирани како еден ентитет.

2.3. Признавање на приходите

Друштвото остварува приходи од спонзорство, приходи од трансфер на играчи, продажба на влезници за натпревари и друго. Приходите се евидентирани нето од одобрените попусти и данокот на додадена вредност.

2.4. Износи искажани во странска валута

Трансакциите настанати во странска валута се искажани во македонски Денари (“Денари”) со примена на официјалните курсеви на Народна Банка на Република Северна Македонија кои важат на денот на трансакцијата.

Средствата и обврските кои гласат на странска валута се искажуваат во Денари со примена на официјалните курсеви кои важат на денот на составувањето на Извештајот за финансиската состојба.

Нето позитивните и негативните курсни разлики кои произлегуваат од претварањето на износите во странска валута, се вклучени во Извештајот за сѐопфатната добивка во периодот кога тие настануваат.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

2.5. Недвижности, постројки и опрема (нетековни средства)

Нетековните средства се евидентираат врз основа на набавната вредност при купувањето или стекнувањето.

Во Друштвото се применуваат следните годишни стапки на амортизација:

Применети годишни стапки		2024
Компјутери		25%
Моторни возила		15%
Мебел и опрема		10% - 20%

2.6. Данок на добивка

Трошокот за данок на добивка за известувачкиот период претставува збир на тековниот и одложените данок на добивка.

Тековен данок на добивка

Во периодот помеѓу 1.1.2009 заклучно со 31.12.2013 година, тековниот данок на добивка по стапка од 10% се плаќаше на износот на дистрибуираната добивка за дивиденди на правни лица – нерезиденти и на физички лица, како и на непризнаените трошоци за даночни цели, корегирани за даночниот кредит и други даночни ослободувања. Во текот на 2014 година беше донесен закон за данокот на добивка (Службен весник на РМ, бр. 112/14...248/18, и Службен весник на РСМ, бр. 232/19...199/23) применлив за даночните периоди почнувајќи од 01 јануари 2014, а кој важи и за 2025 година, според кој основа за пресметка и плаќање на тековниот данок на добивка по стапка од 10% претставува добивката пред оданочување утврдена во Извештајот за сеопфатна добивка, коригирана за одредени помалку искажани приходи и непризнаени трошоци за даночни цели, даночниот кредит како и други даночни ослободувања. Правните субјекти можат да ги употребат даночните загуби утврдени во тековниот период било за надомест на платениот данок во рамки на одреден период за надомест или пак за намалување или елиминирање на даночната обврска за наредните периоди.

Одложен данок на добивка

Одложен данок на добивка се утврдува со примена на методот на обврски во Извештајот за финансиската состојба за сите времи разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и нивната сметководствена вредност во финансиските извештаи. Стапката на данок на добивка на денот на Извештајот за финансиската состојба се употребува за утврдување на одложените даночни средства и обврски.

Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочиви времи разлики. Одложени даночни средства се признаваат за одбитните времи разлики и ефектите од даночните загуби се пренесуваат во обем во којшто постои веројатност дека ќе се оствари оданочива добивка со цел да се овозможи одбитните времи разлики и пренесените даночни загуби да бидат искористени.

2.7. Пари и парични еквиваленти

Пари и парични еквиваленти на Друштвото се состојат од готовина во благајна, денарски и девизни депозити по видување.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

2.8. Директни трошоци за стекнување регистрација на играчот (ТРАНСФЕРИ)

Опфаќаат плаќања на трети страни за купување на регистрација на играчот, без било какви трошоци за сопствен развој или други пресметани трошоци. Трошоците треба да вклучат:

- a) Износ на трансферот кој треба да се плати за обезбедување на регистрацијата;
- b) Даноци за обврската за трансфер;
- c) Други директни трошоци за стекнување на регистрација на играчот (плаќања на агенти за услугите кон клубот, правни услуги, компензациони плаќања за тренинг и развој на млади играчи во согласност со ФИФА и/или домашни правила за трансфери и други директни трошоци поврзани со трансферот.)

Трошоците / приходите од трансфери на играчи се евидентираат во Извештајот за сѐопфатна добивка за тековната година.

2.9. Претпоставка за континуитет (going concern concept)

Друштвото нема намера, ниту е принудено да ги прекине своите активности поврзани со целите поради кои е основано. Во годината што завршува на 31 декември 2024 година Друштвото оствари загуба од своето работење во износ од 12.926 Илј.денари (2023 година загуба од 9.737 Илј денари), а вкупните тековни обврски се во вкупен износ од 22.597 Илј.денари (2023 година 25.993 Илј.денари) и ги надминуваат вкупните тековни средства на Друштвото за износ од 9.976 Илј денари (2023 година вкупните тековни обврски ги надминуваат тековните средства за износ од 15.762 Илј денари).

Како резултат на загубата од тековната година и загубите од претходни години, Друштвото објави негативен капитал на крајот од годината во износ од 6.284 Илј.денари (2023 година негативен капитал во износ од 10.993 Илј.денари).

Друштвото постојано врши анализа во однос на принципот на континуитет и не се очекуваат неусогласености и напуштање на работењето или дејноста во наредниот период. Во иднина се очекува зголемување на обемот на работа и продолжување на својата дејност согласно со принципот на континуитет.

Овие финансиски извештаи се подготвени врз основа на претпоставката на неограничен континуитет во деловното работење на Друштвото. Се претпоставува дека Друштвото ќе биде во состојба да ги реализира своите средства и ги извршува своите обврски во нормалниот тек на работењето, како тие ќе достасат во догледна иднина.

Менаџментот на Друштвото е убеден дека ќе биде во можност да ги финансира деловните активности во текот на 2025 година преку интерно генерирани парични текови и добивање на финансиска поддршка од домашните и странски спонзори.

Сопствениците на Друштвото ја потврдија својата намера и способност за поддршка на работењето на друштвото во блиска иднина во форма на позајмици.

2.10. Контролна страна

Друштвото е 90% во сопственост на друштвото Brera Holding Publik Limited Company Ирска.

2.11. Трансакции со поврзани субјекти

Однос со поврзани субјекти се јавува доколку едниот субјект демонстрира контрола врз другиот субјект или поседува исклучително влијание во одлуките за финансиските и оперативните одлуки на другиот субјект.

Трансакциите со поврзани субјекти претставуваат трансфери на средства или обврски помеѓу поврзаните субјекти, без разлика дали е вредноста платена.

Трансакциите со поврзаните страни се соодветно обелоденети во белешка 54.

ФК АКАДЕМИЈА ПАНДЕВ БРЕРА СТРУМИЦА
АД Струмица

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

2.12. Средства под хипотека и/или залога и рестрикција на користење на други средства

Средства дадени под хипотека се недвижности (земјиште и згради) дадени со цел да се осигура враќањето на долгот (кредитот) добиен од банка/и или други правни лица.

Средство дадено под залог е движно средство дадено под залог со цел да се осигура враќањето на долгот (краткорочен кредит, позајмица) добиен од банка/банки или други правни лица.

Средството под хипотека и средството под залог заемодавачот ги поседува до моментот на измирување на долгот. Доколку заемопримачот не го врати долгот според предвидените услови, средството под хипотека и средството под залог преминуваат во негова трајна сопственост.

Рестрикција врз користење на средство може да се однесува на средства на жиро сметка/и во банка/и што се блокирани и не можат да се користат до измирување на долгот. При тоа, сите приливи што доаѓаат на сметката/сметките се користат за измирување на обврската.

Друштвото нема дадено средства под хипотека или залог, ниту пак има средства за кои има утврдено рестрикција во нивно користење.

3. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА ВЛЕЗНИЦИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Продажба на влезници-државни натпревари		
Продажба на влезници-УЕФА клубски натпревари		
Продажба на влезници-сезонски билети		
Продажба на влезници-членарина	77	876
Продажба на влезници-пријателски натпревари		
Продажба на влезници - останати		
	<u>77</u>	<u>876</u>

4. ПРИХОДИ ОД СПОНЗОРСТВА И РЕКЛАМИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Спонзорства и реклами-производни компании		
Спонзорства и реклами-главен спонзор		
Спонзорства и реклами-спонзор на стадион		
Спонзорства и реклами-билборди и рекламни панона		
Спонзорства и реклами-останати		
	<u></u>	<u></u>

ФК АКАДЕМИЈА ПАНДЕВ БРЕРА СТРУМИЦА
АД Струмица

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

5. ПРИХОДИ ОД ПРЕНОСИ ВО РАДИО-ДИФУЗНА МРЕЖА (ТВ, Радио, Интернет)

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Приходи од преноси во радио-дифузна мрежа-Државен шампионат	2.493	1.324
Приходи од преноси во радио-дифузна мрежа- други натпреварувања		922
	2.493	2.246

6. ПРИХОДИ ОД КОМЕРЦИЈАЛНО РАБОТЕЊЕ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Приходи од комерцијално работење-државен шампионат		
Приходи од комерцијално работење-трговија	1.119	
Приходи од комерцијално работење-користење објекти кога на нив не се одржуваат натпревари		
Приходи од комерцијално работење – членарина (не поврзани со натпревари)		
Приходи од комерцијално работење - останати	9.251	
	10.370	

7. ПРИХОДИ ОД УЕФА НАТПРЕВАРИ ЗА СОЛИДАРНОСТ И НАГРАДИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Приходи од УЕФА натпревари- радиодифузни преноси, комерцијални и награди		
Приходи од УЕФА натпревари- за солидарност		7.108
Приходи од УЕФА –за солидарност и награди, кога не можат да се разграничат		
		7.108

ФК АКАДЕМИЈА ПАНДЕВ БРЕРА СТРУМИЦА
АД Струмица

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

8. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Субвенции, донации и други износи -добиеени од ФФМ	12.534	900
Субвенции, донации и други износи -добиеени од државни или општински органи	11.290	2.528
Донации- добиеени од неповрзани страни	104	13.274
Донации – добиеени од поврзани страни		
Приходи од активности што не се поврзани со фудбалот		
Приходи од исклучителни настани		
Останати оперативни приходи /што не можат да се разграничат		
Приходи од трансфер на играчи		
	23.928	16.702

9. ТРОШОЦИ ЗА ПРОДАЖБА И МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Трошоци за продажба поврзани со трговија	746	
Трошоци за канцелариски материјали	68	74
Трошоци за одржување хигиена	8	752
Други материјални трошоци-помошен материјал	451	1.198
Трошоци за гориво, енергија	875	734
Трошоци за ситен инвентар, амбалажа	147	178
Трошоци за резервни делови	2	45
ПТТ услуги, интернет и поштенски услуги	39	532
Трошоци за превоз	796	2.160
Наемнина	8.573	1.863
Комунални услуги	77	17
Хотелско сместување		1.146
Здравствени прегледи	522	486
Интелектуални и други услуги	44	95
Банкарски услуги и провизии	226	107
Трошоци за осигурување	94	82
Трошоци за регистрација на возила	4	36
Трошоци за реклама, пропаганда, промоција	454	588
Ревизорски и сметководствени услуги	821	357
Адвокатски услуги	811	298
	14.758	10.749

ФК АКАДЕМИЈА ПАНДЕВ БРЕРА СТРУМИЦА
АД Струмица

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

10. ТРОШОЦИ ЗА НАДОМЕСТОЦИ НА ВРАБОТЕНИ

		Во илјади Денари	
		31.12.2024	31.12.2023
Нето плати за вработени – играчи		6.118	4.962
Надоместоци за ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) – играчи		2.051	4.888
Придонеси, даноци и други надоместоци за вработени и ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) – играчи		3.143	2.896
Останати трошоци за вработени и ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) – играчи (отпремнини, јубилејни награди, регрес за год. одмор)			
(I) Вкупно плати и надоместоци за вработени и ангажирани лица – играчи		11.312	
Нето плати за вработени – технички кадар			
Надоместоци за ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) – технички кадар			
Придонеси, даноци и други надоместоци за вработени и ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) – технички кадар			
Останати трошоци за вработени и ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) – технички кадар (отпремнини, јубилејни награди, регрес за год. одмор)			
(II) Вкупно плати и надоместоци за вработени и ангажирани лица – технички кадар			
Нето плати за вработени – останати		3.315	2.294
Надоместоци за ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) - останати		5.015	5.018
Придонеси, даноци и други надоместоци за вработени и ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) – останати		2.154	1.693
Останати трошоци за вработени и ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) – останати (отпремнини, јубилејни награди, регрес за год. одмор)			
(III) Вкупно плати и надоместоци за вработени -останати		10.484	9.005
ВКУПНО (I)+(II)+(III)		21.796	21.751

ФК АКАДЕМИЈА ПАНДЕВ БРЕРА СТРУМИЦА
АД Струмица

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

11. ТРОШОЦИ ЗА АМОРТИЗАЦИЈА, ДЕПРЕЦИЈАЦИЈА И ОБЕЗВРЕДНУВАЊЕ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Депрецијација на основни (материјални) средства	624	382
Амортизација на нематеријални средства (софтвер, патенти, лиценци итн.)		
Обезвреднување на материјални средства- вредносно усогласување на краткорочни побарувања		61
Обезвреднување на нематеријални средства (софтвер, патенти, лиценци итн.)		
	624	443

12. ДРУГИ ТРОШОЦИ ОД ОПЕРАТИВНО РАБОТЕЊЕ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Трошоци за користење на средства (оперативен лизинг)		
Трошоци за одржување натпревари		1.577
Трошоци за спонзорство и реклама	2.228	5
Трошоци за комерцијални активности		
Трошоци за објекти и опрема		
Трошоци за репрезентација	619	135
Трошоци за активности што не се поврзани со фудбал		
Трошоци за исклучителни настани	10.570	7.763
Трошоци за ФФМ	3.704	
Трошоци за регистрација на фудбалери	139	
Трошоци за лиценци	62	
Трошоци за котизација	157	
Останати оперативни трошоци што не можат да се разграничат	9.172	127
	26.651	9.607

13. НЕТО ПРИХОДИ (РАСХОДИ) ОД КУПУВАЊЕ /ПРОДАВАЊЕ ИГРАЧИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Добивка од нематеријални фиксни средства дадени на располагање (регистрација на играчи)		
Загуба од нематеријални фиксни средства дадени на располагање (регистрација на играчи)		
Трошок за купување на регистрација на играчи	9.482	
Приход од регистрација на играчи дадени на располагање	23.615	8.142
Добивка/загуба од останати вработени и ангажирани лица		
Трошоци за агенти/посредници		
Трошоци направени со поврзани страни		
	14.133	8.142

ФК АКАДЕМИЈА ПАНДЕВ БРЕРА СТРУМИЦА
АД Струмица

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

14. КАПИТАЛНА ДОБИВКА (ЗАГУБА)
ОД ПРОДАЖБА НА МАТЕРИЈАЛНИ И
НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

		Во илјади Денари	
		31.12.2024	31.12.2023
Капитална добивка/загуба од продажба на материјални средства (основни)			
Капитална добивка/загуба од продажба на нематеријални средства (софтвер, патенти, лиценци итн.)			

15. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (ТРОШОЦИ)-НЕТО

		Во илјади Денари	
		31.12.2024	31.12.2023
Трошоци од камати		94	
Приходи од камати			
Позитивни курсни разлики			
Негативни курсни разлики		25	16
Останати финансиски приходи/трошоци		22	
		98	16

16. НЕТО-НЕОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ (ТРОШОЦИ)

		Во илјади Денари	
		31.12.2024	31.12.2023
Останати неоперативни приходи			
Останати неоперативни трошоци			

17. ДОБИВКА/ЗАГУБА

		Во илјади Денари	
		31.12.2024	31.12.2023
Добивка (загуба) пред оданочување		(12.926)	(9.737)
Данок по даночна стапка од 10% (2024: 10%)			
Данок на непризнати расходи			
		(12.926)	(9.737)

Добивка (загуба) по оданочување		(12.926)	(9.737)
Исплатена дивиденда/малцинско учество			
		(12.926)	(9.737)

ФК АКАДЕМИЈА ПАНДЕВ БРЕРА СТРУМИЦА
АД Струмица

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

Според измените на Законот за данок на добивка што се применуваат од 2009 година што се применуваат и во 2024 година, данок на добивка се пресметува единствено на непризнати расходи.

Во текот на 2014 година беше донесен закон за данокот на добивка (Службен весник на РМ, бр. 112/14...248/18, и Службен весник на РСМ, бр. 232/19...199/23) применлив за даночните периоди почнувајќи од 01 јануари 2014, според кој основа за пресметка и плаќање на тековниот данок на добивка по стапка од 10% претставува добивката пред оданочување утврдена во Извештајот за сеопфатна добивка, коригирана за одредени помалку искажани приходи и непризнаени трошоци за даночни цели, даночниот кредит како и други даночни ослободувања.

18. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

		Во илјади Денари	
		31.12.2024	31.12.2023
Парични средства во банки (МКД)		38	7.107
Парични средства во банки (девизи)			799
Парични средства во каса (МКД)		82	
Парични средства во каса (девизи)			
		120	7.906

19. ПОБАРУВАЊА ОД ТРАНСФЕРИ НА ИГРАЧИ

		Во илјади Денари	
		31.12.2024	31.12.2023
Побарувања од трансфери на играчи			

20. ПОБАРУВАЊА ОД ЧЛЕНКИ НА ГРУПАЦИЈА И ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

		Во илјади Денари	
		31.12.2024	31.12.2023
Побарувања од членки на групацијата			
Побарувања од поврзани субјекти- акционер Горан Пандев		1.000	
		1.000	

ФК АКАДЕМИЈА ПАНДЕВ БРЕРА СТРУМИЦА
АД Струмица

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

**21. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ И
ДРУГИ ПОБАРУВАЊА**

		Во илјади Денари	
		31.12.2024	31.12.2023
Побарување од купувачи		9.551	406
Побарување за дадени аванси во земјата и странство		770	
Други побарувања- за дадени позајмици			1.300
АВР- однапред платена закупнина			2.084
АВР- трошоци за осигурување			52
		10.321	3.842

22. ДАНОЧНИ СРЕДСТВА

		Во илјади Денари	
		31.12.2024	31.12.2023
Побарување за повеќе платен ДДВ		482	319
Побарување за ДД			300
Побарување за персонален данок			
		482	619

23. ЗАЛИХИ

		Во илјади Денари	
		31.12.2024	31.12.2023
Залихи на материјали			
Залихи на ситен инвентар			
Ситен инвентар во употреба			
Исправка вредност на ситен инвентар во употреба			
Залиха на трговска стока		517	
		517	

24. ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ СРЕДСТВА

		Во илјади Денари	
		31.12.2024	31.12.2023
Останати тековни средства			
Побарувања од вработени		74	
Побарувања за дадени заеми		108	
		181	

ФК АКАДЕМИЈА ПАНДЕВ БРЕРА СТРУМИЦА
АД Струмица

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

25. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ, ОПРЕМА

Во илјади Денари

	Градежни објекти	Опрема за стадион, друга опрема, мебел	Инвестиции во тек	ВКУПНО
Набавна вредност		3.982		3.982
Состојба, 01 јануари 2024				
Нови набавки		145		145
Донација				
Продажба/расходување				
Состојба, 31.12.2024		4.127		4.127
Акумулирана депресијација				
Состојба, 01 јануари 2024		1.350		1.350
Трошок за периодот		624		624
Состојба, 31.12.2024		1.974		1.974
Сметководствена вредност на 31.12.2024		2.153		2.153

Друштвото нема дадено средства под хипотека или залог.

26. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Нематеријални
средства

Набавна вредност			
Состојба, 01 јануари 2024			
Нови набавки			
Донација			
Продажба/трансфер			
Состојба, 31.12.2024			
Акумулирана амортизација			
Состојба, 01 јануари 2024			
Трошок за периодот			
Состојба, 31.12.2024			
Сметководствена вредност на 31.12.2024			

Друштвото нема дадено средства под хипотека или залог, ниту пак има средства за кои има утврдено рестрикција во нивно користење.

ФК АКАДЕМИЈА ПАНДЕВ БРЕРА СТРУМИЦА
АД Струмица

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

27. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА ОД ТРАНСФЕР НА ИГРАЧИ

		Во илјади Денари	
		31.12.2024	31.12.2023
Долгорочно побарување од трансфер на играчи			

28. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА ОД ЧЛЕНКИ НА ГРУПАЦИЈАТА И ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

		Во илјади Денари	
		31.12.2024	31.12.2023
Долгорочни побарувања од членки на Групацијата			
Долгорочни побарувања од поврзани субјекти			

29. ДОЛГОРОЧНИ ДАНОЧНИ ПОБАРУВАЊА (ДАНОЧНИ СРЕДСТВА)

		Во илјади Денари	
		31.12.2024	31.12.2023
Долгорочни даночни средства			

30. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА

		Во илјади Денари	
		31.12.2024	31.12.2023
Вложување во подружница/ придружно прет.		1.539	
Вложување во хартии од вредност расположиви за продажба			
Останати вложувања			

1.539

31. ОСТАНАТИ НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА

		Во илјади Денари	
		31.12.2024	31.12.2023
Останати нетековни средства			

ФК АКАДЕМИЈА ПАНДЕВ БРЕРА СТРУМИЦА
АД Струмица

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

32. ПРЕЧЕКОРУВАЊА НА СМЕТКИ ВО БАНКИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Тековна обврска за пречекорување на сметки во банки (кредитни картички, дозволен лимит итн.)		

33. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ ЗА ПОЗАЈМИЦИ И КРЕДИТИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Тековни обврски за заеми и кредити		

34. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ ЗА ТРАНСФЕРИ НА ИГРАЧИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Тековна обврска за трансфери на играчи кон клубови		
Тековна обврска за трансфери на играчи – факторинг		

35. ОБВРСКИ ПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Обврски према добавувачи	15.201	3.067
	15.201	3.067

36. ОБВРСКИ ЗА ПОЗАЈМИЦИ И ДРУГИ ТЕКОВНИ ОБВРСКИ КОН ЧЛЕНКИ НА ГРУПАЦИЈА И ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Обврски кон членки на групација и поврзани субјекти	6.589	21.822
	6.589	21.822

ФК АКАДЕМИЈА ПАНДЕВ БРЕРА СТРУМИЦА
АД Струмица

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

37. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ КОН ВРАБОТЕНИТЕ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Тековни обврски кон вработените за нето плати -играчи		
Тековни обврски кон вработените за нето плати -технички кадар		
Тековни обврски кон вработените за нето плата-останати		
Тековни обврски кон ангажирани лица (со договор на дело, авторски договор итн.) за надоместоци		

=====

38. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Обврска за даноци на плата за вработени-играчи		
Обврска за даноци на плата за вработени-технички кадар		
Обврска за даноци на плата за вработени-останати		
Обврска за даноци на надоместоци за ангажирани лица (со договор на дело, авторски договор итн.)		
Обврски за придонеси за плати		

=====

39. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ-ПВР

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди-ПВР		
Обврски по вработени од претходни години	807	1.010

807 1.010
=====

40. ДРУГИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Тековни обврски за даноци		94

94
=====

ФК АКАДЕМИЈА ПАНДЕВ БРЕРА СТРУМИЦА
АД Струмица

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

41. КРАТКОРОЧНИ (ТЕКОВНИ) ИСПРАВКИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Обврски за тековни исправки		

=====

42. ДРУГИ ТЕКОВНИ ОБВРСКИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Други тековни обврски		

=====

43. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ПОЗАЈМИЦИ И КРЕДИТИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Обврска за долгорочни кредити од банки:		
-		
-		
Обврска за долгорочни позајмици од:		
-		
-		

=====

44. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ТРАНСФЕРИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Долгорочна обврска за трансфер на играчи кон клубови		
Долгорочна обврска за трансфер на играчи – факторинг		

=====

ФК АКАДЕМИЈА ПАНДЕВ БРЕРА СТРУМИЦА
АД Струмица

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

45. ОБВРСКИ ЗА ПОЗАЈМИЦИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ КОН ЧЛЕНКИ
НА ГРУПАЦИЈА И ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Обврска за позајмица и друга долгорочна обврска кон членки на Групацијата		
Обврска за позајмица и друга долгорочна обврска кон поврзани субјекти		

46. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ КОН ВРАБОТЕНИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Долгорочни обврски кон вработени-играчи за нето плати		
Долгорочни обврски кон вработени-технички кадар за нето плати		
Долгорочни обврски кон вработени-останати за нето плати		
Долгорочни обврски кон ангажирани лица (со договор на дело, авторски договор итн.) за надоместоци		

47. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ
ЗА ПЛАТИ НА ВРАБОТЕНИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Долгорочни обврски за даноци и придонеси за плати на вработени-играчи		
Долгорочни обврски за даноци и придонеси за плати на вработени-технички кадар		
Долгорочни обврски за даноци и придонеси за плати на вработени-останати		
Долгорочни обврски за даноци на надоместоци за ангажирани лица (со договор на дело, авторски договор итн.)		

48. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ-ПВР

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди-ПВР		

ФК АКАДЕМИЈА ПАНДЕВ БРЕРА СТРУМИЦА
АД Струмица

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

49. ОСТАНАТИ ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Долгорочна обврски за даноци		

50. ДОЛГОРОЧНИ ИСПРАВКИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Долгорочни исправки		

51. ДРУГИ НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Други нетековни обврски		

52. СОПСТВЕНИЧКА ГЛАВНИНА

Акционерски капитал(Уплатен)

Акционерскиот капитал(уплатен) на Друштвото изнесува 25.000 ЕУР односно Ден_1.542.363_ на ден на основање, со вкупен број на акции_2.500_ со поединечна номинална вредност од ЕУР _10_/акција (Ден_616.9452_/акција).

Акционер	Акции Денари	Акции ЕУР	% во акционерска главнина
Горан Пандев	154.236	2.500	10%
Брера Холдинг Ирска	1.388.127	22.500	90%
Вкупно:	1.542.363	25.000	100

Законска (задолжителна) резерва

Законската (задолжителна) резерва е регулирана со одредбите на Законот за трговски друштва. Законска обврска на Друштвото е да формира задолжителен фонд со издвојување 5% од остварената добивка во годината, сè до моментот додека не достигне 10% од основната главнина. Доколку законската резерва не достигнала 10% од основната главнина, истата може да се користи само за покривање на загуби. Износот на законската резерва над законскиот минимум од 10%, може да се користи за исплата на дивиденда доколку за тоа се донесе одлука од страна на акционерското собрание.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

53. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИК

Кредитен ризик

Основните финансиски средства на Друштвото се побарувањата, депозити во банки и готовина што ја претставува максималната експонираност на Друштвото на кредитен ризик во однос на финансиските средства.

Даночен ризик

Предмет на даночна контрола може да биде книговодствената евиденција на друштвата ретроактивно до 5 години и истата може да резултира во дополнителни обврски по основ на даноци. Раководството на Друштвото нема сознанија за било какви дополнителни околности кои можат да создадат потенцијални материјални обврски во тој поглед.

54. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

Друштвото остварува трансакции со поврзани субјекти во нормалниот тек на работењето под услови кои не се разликуваат значително од условите кои им се нудат на неповрзаните субјекти. Трансакциите со поврзаните субјекти за периодот што завршува на 31.12.2024 година се прикажани како што следи:

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
(Брера Холдинг Ирска 90% сопственост.)		
-Побарувања		
-Обврски за примени заеми	246	15.762
-Продажби		
-Набавки		
-		
(Горан Пандев сопственик 10%.)		
-Побарувања за дадени заеми	1.000	
-Обврски за примени заеми	6.060	6.060
-Продажби		
-Набавки		
(ЖФК ТИВЕРИЈА БРЕРА подружница)		
-Побарувања за дадени заеми		
-Обврски за примени заеми	283	
-Продажби		
-Набавки		

55. НЕИЗВЕСНИ ОБВРСКИ

Документацијата на Друштвото не била предмет на даночна контрола за 2024 година од страна на надлежните даночни власти. Дополнителни даноци и други давачки што можат да произлезат од такви контроли, во овој момент не можат со сигурност да се предвидат.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

56. НАСТАНИ ПОСЛЕ БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБА

Друштвото нема регистрирано настани после билансот на состојба.

57. ДРУГИ ОБЕЛОДЕНУВАЊА

ЕМБС: 07207867

Целосно име: Акционерско друштво ФУДБАЛСКИ КЛУБ АКАДЕМИЈА

ПАНДЕВ БРЕРА СТРУМИЦА АД Струмица

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2024

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки и други прилози

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	3.691.768,00			2.631.878,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	2.152.493,00			2.631.878,00
13	-- Постројки и опрема	510.198,00			772.683,00
14	-- Транспортни средства	1.642.295,00			1.859.195,00
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	1.539.275,00			
23	-- Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	1.539.275,00			
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	12.621.299,00			10.231.299,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	516.502,00			
42	-- Залихи на трговски стоки	516.502,00			
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	10.876.571,00			2.325.132,00
47	-- Побарувања од купувачи	9.550.239,00			405.970,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	770.227,00			
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	482.555,00			619.162,00
50	-- Побарувања од вработените	73.550,00			
51	-- Останати краткорочни побарувања				1.300.000,00
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	1.108.000,00			
57	-- Побарувања по дадени заеми	1.108.000,00	-		
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	120.226,00			7.906.167,00
60	-- Парични средства	120.226,00	✓		7.906.167,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)				2.136.446,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	16.313.067,00			14.999.623,00

65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	-6.283.682,00			-10.993.388,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	1.542.363,00			1.542.363,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	18.221.753,00			
74	-- Останати резерви	18.221.753,00			
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	2.576.390,00			3.162.831,00
76	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	15.698.582,00			5.961.711,00
78	-- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	12.925.606,00	->		9.736.871,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	22.596.749,00			25.993.011,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	22.596.749,00			25.993.011,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	15.201.490,00			3.067.318,00
100	-- Обврски кон вработените				1.009.862,00
101	-- Тековни даночни обврски				94.080,00
104	-- Обврски по заеми и кредити	6.588.857,00			21.821.751,00
108	-- Останати краткорочни обврски	806.402,00			
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	16.313.067,00			14.999.623,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	60.482.528,00			32.829.035,00
202	-- Приходи од продажба	36.554.223,00			9.018.647,00
203	-- Останати приходи	23.928.305,00			23.810.388,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	73.310.975,00			42.549.508,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	1.922.879,00			2.230.511,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	745.970,00			
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	27.366.904,00			16.115.103,00
212	-- Останати трошоци од работењето	18.134.777,00			13.077.574,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	24.515.988,00			10.744.344,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	9.426.179,00			7.260.694,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	610.320,00			463.597,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	3.909.586,00			3.020.053,00
217	-- Останати трошоци за вработените	10.569.903,00			
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	624.457,00			381.976,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	22.347,00			
233	-- Останати финансиски приходи	22.347,00			
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	119.506,00			16.398,00
235	-- Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)	93.997,00			16.398,00

236	-- Расходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	93.997,00			139,00
237	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва				16.259,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	25.509,00			
247	-- Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	12.925.606,00			9.736.871,00
251	-- Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	12.925.606,00			9.736.871,00
256	-- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	12.925.606,00			9.736.871,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	27,00			34,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
270	-- Загуба за годината	12.925.606,00			9.736.871,00
291	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	12.925.606,00			9.736.871,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
640	-- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	36.554.223,00			9.018.647,00
641	-- Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	36.554.223,00			9.018.647,00
657	-- Приходи од премии, субвенции, дотации и донации (< или = АОП 203 од БУ)	23.928.305,00			23.810.388,00
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	192.162,00			106.331,00
722	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	27,00			34,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
4401	- 47.630 - Трговија на мало со спортска опрема	1.118.670,00			
4621	- 93.120 - Дејности на спортски клубови	59.386.205,00			

Потпишано од:

Nikolcho Mitev

CN=KIBSTrust Issuing Qsig CA G2,
 OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, OU=KIBSTrust
 Services, O=KIBS AD Skopje, C=MK
 KIBSTrust Issuing Qsig CA G2

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

АЖУРИРАЈ ДОДАДИ ВО КОШНИЧКА ПЕЧАТИ ЛИСТА НА ГОДИШНИ СМЕТКИ